

*КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД
СКОПЈЕ*

***НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАИ***

За период 01.01.2010 -30.06.2010

Биланс на успех на 30.06.2010 година

Износите се во апсолутни износ во денари

р.б.	класа	ПОЗИЦИЈА	Бр.на белешка	Претходна година (јан-јуни 2009 год.)	Тековна година (јан-јуни 2010 год.)
1	2	3		4	5
01	75	Приходи од управување со фондот (2+3+4)	1	61.444.620	60.183.980
02	7570	1.Приходи од надоместок од придонеси		51.996.299	44.581.111
03	7573	2.Приходи од надоместок за премин			
04	7572	3.Приходи од надоместок за управување		9.448.321	15.602.869
05	70	Расходи од управување со фондот (6+7+8+9+10+11+12)	1	18.995.172	15.004.384
06	4070	1. Расходи за МАПАС (% од уплатени придонеси)		7.637.631	6.501.155
07	4071	2. Расходи за чуварот на имот (%од уплатени придонеси)		3.061.657	1.919.294
08	4072	3. Расходи за Фондот на ПИОМ(%од уплатени придонеси		3.827.072	1.618.037
09	4073	4. Трошоци за трансакции		353.069	615.906
10	4074	5. Трошоци за маркетинг		392.625	1.116.881
11	4075	6. Трошоци за агенти		3.390.840	2.779.987
12	4076	7. Останати трошоци за управување со фондот		332.278	453.124
13		Добивка или загуба од управувањето со фондот (1-5)		42.449.448	45.179.597
14	77	Останати приходи на друштвото	2	32.215	18.029
15	70	Расходи од управување со друштвото(16+17+18+19+20+21)		27.211.101	31.035.156
16	40+41	1. Материјални трошоци	3	3.812.089	4.413.207
17	42	2. Резервирања за трошоци и ризици			
18	43	3. Амортизација и вредносно усогласување на долгороч. и краткор.средства	8,9	2.269.683	2.006.933
19	44	4. Нематеријални трошоци од работењето	4	9.338.398	9.915.079
20	47	5. Плати и надоместоци	5	11.786.543	14.699.938
21	45	6. Останати трошоци од работењето од редовна активност		4.388	0
22	76	Приходи од учество на вложувања и приходи од останатите вложувања(23+24+25+26+27+28)		2.920.116	5.870.455
23	760	1. Приходи од учества на вложувања во поврзани субјекти			
24	761	2. Приходи од учества на вложувања во неповрзани субјекти			
25	762	3. Приходи од останати вложувања и заеми во рамките на постојаните средства со неповрзани субјекти			
26	763	4. Приходи од останатите вложувања и заеми во рамките на постојаните средства со неповрзани субјекти			
27	764	5.Приходи по основ на камати , курсни разлики и слични приходи од работењето со поврзани субјекти		277.249	262.812
28	765	6.Приходи по основ на камати ,курсни разлики и слични приходи од работењето со неповрзани субјекти	6	2.642.867	5.607.643

29	70	Раходи по основ на камати ,курсни разлики и слични реасходи (30+31+32+33+34+35+36)		50.274	27.175
30	480	1.Камати од работењето со поврзани субјекти		296	497
31	481	2.Курсни разлики во работењето со поврзани субјекти			
32	482	3.Останати слични расходи од финансиските трансакции од работењето со поврзани субјекти			
33	483	4. Камати од работењето со неповрзани субјекти		0	98
34	484	5.Затезни камати			
35	485	6.Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти		49.978	26.580
36	489	7.Останати слични расходи од трансакции со наповрзани субјекти			
37		Вкупно приходи (1+14+22)		64.396.950	66.072.464
38		Вкупно расходи (5+15+29)		46.256.546	46.066.715
39		Добивка (Загуба)пред оданочување(37-38)		18.140.404	20.005.750
40		Данок на добивка	7	55.195	58.781
41		Добивка (Загуба)по оданочување(39-40)		18.085.209	19.946.969
42		Малцинско учество			
43		Нето добивка (загуба)од редовни активности на друштвото(41-42)		18.085.209	19.946.969
44	78	Вонредни -невообичаени приходи			
45	72	Вонредни расходи			
46		Нето добивка (загуба)за пресметковниот период (43+44-45)		18.085.209	19.946.969

Биланс на состојба со 30.06.2010 година

Р.бр	класа	Позиција	Претходна година (30.06.2009 год.)	Тековна година (30.06.2010 год.)
1	2	3	4	5
		СРЕДСТВА		
1	00	А. Побарувања за запишан а неуплатен капитал		
2		Б. Долгорочни средства (ред бр.3 +10+18))	109.754.992	103.994.232
3	01	Нематеријални средства (4+5+6+7+8+9)	3.533.776	4.303.838
4	011	1. Основачки издатоци		
5	012	2. Гудвил (Годвил)		
6	013	3. Патенти, лиценци и концесии		
7	014-0194	4. Заштитни знаци и слични права	3.533.776	4.303.838
8	016	5. Аванси за нематеријални средства		
9	017	6. Останати нематеријални средства		
10	02	Материјални средства (11+12+13+14+15+16+17)	30.515.048	29.186.186
11	020	1. Земјишта и шуми		
12	021-0290	2. Градежни објекти	27.482.012	26.725.680
13	022-0291	3. Постројки и опрема	17.492	12.865
14	023-0292	4. Алат, погонски и канцелариски материјал, мебел и транспортни средства	3.015.545	2.447.641
15	026	5. Аванси за нематеријални сретства		
16	025	6. Материјални средства во подготовка		
17	027	7. Останати материјални средства		
18	04	Долгорочни финансиски вложувања (19+20+21+22+23+24+25)	75.706.168	70.504.208
19	040	1. Вложувања во поврзани субјекти (во акции или удели)		
20	041	2. Заеми на поврзани субјекти		
21	044	3. Вложувања во хартии од вредност	41.206.168	48.453.968
22	045	4. Дадени кредити ,депозити и кауции	34.500.000	22.050.240
23	046	5. Задолжителни долгорочни вложувања		
24	047	6. Откупени сопствени акции		
25	048	7 .Останати долгорочни вложувања		
26		В.Краткорочни средства (27+34+40+45+48+55+60+64+69+70+71)	39.595.057	107.676.249
27	10	Пари и други готовински средства (28+29+30+31+32+33)	261.551	9.669.191
28	100	1. Жиро сметки	141.292	9.574.591
29	102	2. Благајна	26.199	279
30	103	3. Девизни сметки	75.050	65.872
31	104	4. Девизни акредитиви		
32	105	5. Девизна благајна	19.010	28.449
33	107	6. Останати парични средства		
34	11	Хартии од вредност (35+36+37+38+39)	3.023.203	2.309.954
35	110	1. Чекови		
36	111	2. Меници		
37	112	3. Обврзници	3.023.203	2.309.954
38	113	4. Записи		
39	117	5. Останати хартии од вредност		

40	12	Побарувања од купувачите (41+42+43+44)	209.068	52.991
41	120,125	1. Побарувања од купувачи	16.070	52.991
42	122	2. Побарување за надоместок од уплатени придонеси	192.998	
43	123	3. Побарување за надоместок за управување со средства		
44	124	4. Побарувања за надоместок за премин		
45	14	Побарувања од поврзани субјекти (46+47)		
46	140	1. Побарувања од поврзани субјекти		
47	147	2. Останати побарувања од поврзани субјекти		
48	15	Краткорочни финансиски вложувања(49+50+51+52+53+54)	33.450.000	91.824.046
49	150	1. Вложувања во поврзани субјекти (во акции или удели)		
50	151	2. Заеми на поврзани субјекти		
51	152	3. Вложувања во хартии од вредност за тргување		
52	153	4. Дадени кредити ,депозити и кауции	33.450.000	91.824.046
53	154	5. Откупени сопствени акции		
54	155	6. Останати краткорочни вложувања		
55	16	Побарувања од државата и други институции (56+57+58+59)	0	66.322
56	157	1. Данок за додадена вредност		
57	158	2. Побарување за повеќе платени даноци и придонеси од плати и на плати како и на добивката и на други приманја		
58	159	3. Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси од добивката		
59	160	4. Побарувања од државата и други институции по основ на останатите неспомнати давачки		66.322
60	17	Побарување од вработените и останати побарувања (61+62+63)	0	46.272
61	170	1. Побарувања од вработените за повеќе исплатени плати		
62	171	2. Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања		46.272
63	172,177	3. Останати Побарување од вработените и останати неспомнати побарувања		
64	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)(65+66+67+68)	2.621.661	3.659.820
65	190	1. Однапред платени трошоци	101.830	16.946
66	191	2. Трошоци што се разграничуваат на повеќе години		228.869
67	192	3. Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани	2.519.831	3.414.006
68	197	4. Останати платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи		
69	32	Резервни делови на залиха		
70	35	Ситен инвентар и амбалажа на залиха	29.575	47.653
71	37	Аванси,депозити,и кауции за суровини ,материјали,и ситен инвентар		
72		Г. Вкупно средства (1+2+26)	149.350.048	211.670.480
		Д. Вонбилансна евиденција		
		АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		
73		А.Капитал и резерви(74+75+78+79+80+85+88)	119.488.944	176.226.572
74	90	Запишан и неуплатен капитал		

75	91	Запишан основен капитал кој е уплатен (76+77)	92.108.863	110.459.024
76	910	1. Акционерски капитал -обични акции	92.108.863	110.459.024
77	913	4. Зголемување на капиталот на сопствениците		
78	92	Премии на емитирани акции		
79	93	Ревалозициона резерва		
80	94	Резерви(81+82+83+84)	4.338.755	10.561.029
81	940	1. Законски резерви	4.338.755	10.561.029
82	941	2. Резерви за сопствени акции		
83	942	3. Статутарни резерви		
84	949	4.Останати резерви		
85	95	Акумулирана добивка и добивка за финансиската година (86+87)	23.041.327	55.206.520
86	950	1. Акумулирана добивка	4.956.118	35.259.551
87	951	2. Добивка за финансиската година	18.085.209	19.946.969
88	96	Пренесена загуба и загуба за финансиската година (89+90)		0
89	960	1. Пренесена загуба		
90	961	2.Загуба за финансиската година		
91		Б.Долгорочни обврски (р.бр.92)	23.782.036	18.951.563
92	28	Долгорочни обврски и долгорочни резервирања за ризици и трошоци (93+94+95+96+97+98+99+100)	23.782.036	18.951.563
93		1.Долгорочни обврски спрема пензиските фондови		
94	280	2. Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти	23.782.036	18.951.563
95	281	3. Долгорочни обврски по основ на заеми ,кредити,и кауции		
96	284	4. Долгорочни обврски спрема добавувачите		
97	285	5. Долгорочни обврски по основ на хартии од вредност		
98	287	6. Долгорочни обврски по основ на пензии		
99	288	7. Резервирања за даноци и придонеси		
100	289	8. Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци		
101		В. Краткорочни обврски (102+105+111+114+117+122+126)	6.079.068	16.492.346
102	21	Краткорочни обврски по основа на хартии од вредност(103+104)		
103	210	1. Обврски за издадени чекови		
104	211	2. Обврски за издадени меници		
105	22	Обврски кон добавувачите и обврски за аванси депозити и кауции (106+107+108+109+110)	5.177.081	9.534.550
106	220,222,223,224,228	1. Обврски кон добавувачите во земјата	4.462.174	7.790.911
107	221	2. Обврски кон добавувачите во странство	685.508	1.389.215
108	225	3. Обврски кон МАПАС	29.400	
109	226	4. Обврски кон Фондот на ПИОМ		251.616
110	227	5. Обврски кон чуварот на имот		102.809
111	24	Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти и по основ на учество во резултатот (112+113)	-2.567	4.801.564
112	240	1. Обврски спрема поврзани субјекти	-2.567	4.801.564
113	249	5. Останати краткорочни обврски по основ на учество во вложувањата и учество во резултатот		

114	25	Краткорочни обврски по основ на заем и и кредити (115+116)		
115	250	1. Краткорочни обврски по основ на заеми и кредити во земјата		
116	251	2. Краткорочни обврски по основ на заеми и кредити во странство		
117	26	Краткорочни обврски за даноци и други давачки (118+119+120+121)	134.090	295.167
118	260	1. Обврски за данок на додадена вредност	60.894	168.440
119	262	2. Обврски за даноци и придонеси од плати и на плати како и на добивката и на други примања	25	7.476
120	263	3. Обврски за даноци и придонеси од добивката	11.039	38.641
121	269	4. Обврски кон државата и други институции по основ на останатите неспомнати давачки	62.132	80.611
122	27	Краткорочни обврски за плати, други обврски спрема вработените и останатите краткорочни обврски (123+124+125)	16.987	1.721.893
123	270+271	1. Обврски за плата и надоместоци и придонеси од плата	16.987	1.688.566
124	275	2. Нераспоредена добивка од финансиска година		
125	279	3. Останати обврски		33.327
126	29	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди(127+128)	753.478	139.173
127	290	1. Пресметано а одложено плаќање на трошоците	753.478	139.173
128	297	2. Останато одложено плаќање на трошоците и приходите		
129		Г. Вкупно обврски (91+101)	29.861.104	35.443.909
130		Д. Вкупно Акционерска главнина и обврски (73+129)	149.350.048	211.670.480
131		Ѓ.Вонбилансна евиденција		

Г-дин Јанко Тренкоски	Г-дин Бојан Стојаноски	Г-дин Филип Николоски
Генерален Директор	Втор Генерален Директор	Трет член на управен одбор

Извештај за промените во капиталот

	Уплатен капитал	Добивка/Загуба за периодот	Законски резерви	Исплата на дивиденда	Вкупно
На 19 мај 2005	92.108.863,50				92.108.863,50
Загуба за периодот		(24.244.659,50)			(24.244.659,50)
На 31.12. 2005 година	92.108.863,50	(24.244.659,50)			67.864.204,00
Загуба за периодот		(2.773.794,50)			(2.773.794,50)
На 31.12. 2006 година	92.108.863,50	(27.018.454,00)			65.090.409,50
Добивка за периодот		7.388.294,50			7.388.294,50
На 31.12.2007 година	92.108.863,50	(19.630.159,50)			72.478.704,00
Добивка за периодот		28.925.032,00			28.925.032,00
На 31.12. 2008 година	92.108.863,50	9.294.872,50			101.403.736,00
			4.338.755,00		4.338.755,00
Добивка за периодот	18.350.160,00			(4.956.117,50)	13.394.042,50
На 31.12.2009 година	110.459.023,50	35.259.550,50	10.561.028,50		156.279.602,50
Добивка за периодот		19.946.969,00			19.946.969,00
На 30.06.2010 година					176.226.571,50

Извештај за паричните текови

	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ 30.06.2010 ГОДИНА	Износ во денари
1	ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТ	62.241.133
2	ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТ	42.311.970
3	НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ 1-2	19.929.163
4	ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНОСТ	25.830.087
5	ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНОСТ	42.126.399
6	НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ИНВЕСТИРАЧКИ АКТИВНОСТИ 4-5	-16.296.312
7	ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТ	
8	ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТ	
9	НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ 7-8	
10	НЕТО ЗГОЛЕМ.ИЛИ НАМАЛ.НА ПАРИ И ПАРИЧ.ЕКВИВАЛЕНТИ 3+6+9	3.632.851
11	ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛ.НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	10.836.340
12	ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛ.НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ 10+11	14.469.191

Белешки кон финансиските извештаи

1 Општи информации

КБ Прво пензиско друштво АД, Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво основано во Република Македонија врз основа на одлуката на Основен Суд Скопје бр. 3147/2005 на 19 мај 2005 година.

Двата регистрирани акционери на Друштвото се: Прва Гроуп плц, Љубљана, Република Словенија со 51% и Комерцијална банка АД, Скопје со 49% учество во вкупниот акционерски капитал.

Основна дејност на Друштвото е управување со пензиски фондови во согласност со одредбите на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и соодветните прописи и регулативи.

Дозволата за основање на Пензиско друштво за управување со пензиски фондови е добиена од Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување (МАПАС) на 4 април 2005 година. Од тогаш па до 9 јуни 2005 година, кога е добиено Одобрение за управување со задолжителни пензиски фондови бр. 02-01, Друштвото ги исполни сите задолжителни обврски и услови одредени со Законот и соодветните законски акти. На 02 декември 2009 година, Друштвото доби дозвола за управување со доброволни пензиски фондови бр. 02-02.

На 30 јуни 2010 година, Друштвото има 23 вработени (30 јуни 2009: 22 вработени).

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС). Финансиските извештаи се подготвени со примена на основите за мерење специфицирани во МСФИ за секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход. Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 март 2010 и 31 март 2009 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во Денари. Онаму каде што е

неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

2.2 Промени во сметководствените политики и обелоденувањата

а) Стандарди, измени и толкувања на постојните стандарди применети од Друштвото

Во тековната година, Друштвото ги примени новите и ревидираните стандарди и толкувања издадени од Одборот за меѓународните сметководствени стандарди (ОМСС) кои се релевантни за неговите деловни активности и кои стапуваат на сила за годишни известувачки периоди на и од 01 јануари 2009 година.

- **МСФИ 7 Финансиски инструменти - Обелоденувања** (измени) (во сила од 1 јануари 2009). Измените се однесуваат на барања за подобрени обелоденувања за проценката на објективната вредност и ризикот од ликвидност. Особено, со измените се бара обелоденување на проценката на објективната вредност на средствата и обврските кои се евидентирани по нивната објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба, според нивоа на хиерархија на таа проценка. Со оглед на тоа што промената на сметководствената политика се однесува само на дополнителни обелоденувања, истата нема да има влијание на заработката по акција.
- **МСФИ 8 - Оперативни сегменти** (во сила од 1 јануари 2009), го воведува “менаџерскиот пристап” во известувањето по сегменти, согласно информациите по сегменти се објавуваат врз иста основа како онаа за интерни известувачки цели. Примената на овој стандард нема да има никаков ефект на објавениот извештај за сеопфатниот резултат или извештај за промените во капиталот на Друштвото.
- **МСС 1 (Ревидиран) - Презентација на финансиските извештаи** (во сила од 1 јануари 2009). Ревидираниот стандард забрани презентација на ставките на приходи и трошоци (т.е. “промени во капиталот кои настанале од не-сопственици”) во извештајот за промени во капиталот, и бара “промените во капиталот кои настанале од не-сопственици” да се презентираат одделно од промените во капиталот кои настанале од сопствениците. Сите промени во капиталот кои настанале од не-сопствениците треба да се прикажат во извештај за сеопфатниот резултат, но субјектите можат да изберат дали ќе презентираат еден извештај за сеопфатниот резултат или два извештаи (биланс на успех и биланс на состојба). Компаративните податоци треба да се корегираат за да бидат во согласност со ревидираниот стандард. Со оглед на тоа што оваа промена во сметководствената политика влијае само на аспектот на презентирање, истата нема да има влијание на заработката по акција.
- **Измени и дополнувања на МСФИ 2 Плаќања со акции** (во сила од 1 јануари 2009). Одборот за меѓународни сметководствени стандарди издаде измени и дополнувања на МСФИ 2 во врска со утврдување на условите на стекнување и откажување. Раководството не ги смета дека измените и дополнувањата имаат значителен ефект врз сметководствените политики на Друштвото поради тоа што Друштвото не врши никакви плаќања со акции.
- **МСС 23 Трошоци за позајмување (Ревидиран)** (во сила од 1 јануари 2009). Ревидираниот стандард ја отстранува можноста за моментално признавање на трошоците и бара субјектот да ги капитализира трошоците за позајмување како трошоци кои се однесува на набавка, изградба или производство на соодветното средство како дел од трошоците за средството. Оваа промена нема влијание на финансиските извештаи на Друштвото за 2009 година.
- **КТМСФИ 13 - Програми за лојалност на клиентот**, појаснува дека кога стоки или услуги се продаваат заедно со надоместок за лојалност на клиентот (на пример

поени за лојалност или бесплатни производи), аранжманот се состои од повеќе елементи и побарувања од клиентот се алоцираат меѓу компонентите на аранжманот при користење на објективни вредности. КТМСФИ 13 не е релевантен за работењето на Друштвото, поради тоа што Друштвото не работи со програми за лојалност.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за Билансот на успех во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Билансот на Состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	30 јуни 2009	30 јуни 2010
1 ЕУР	61,1642 Денари	61,5467 Денари
1 УСД	43,5085 Денари	50,4564 Денари

2.4 Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетирани и презентирани во билансот на состојба на нето основа во случаи кога нетирањето на признаените износи е законски дозволено, понатаму, кога постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

2.5 Признавање на приходи

Приходите се признаваат кога идните економски користи во форма на приливи или зголемување на средствата во Друштвото се веројатни и мерливи.

Друштвото ги признава приходите по основ на следните видови на надоместоци:

- надоместоци во висина од 5,5% од уплатените придонеси во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд пред придонесите да бидат претворени во сметководствени единици.
- месечен надоместок во износ од 0,05% од вредноста на вкупно управуваните нето средства на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд, Скопје (во понатамошниот текст “Надоместоци за управување со средства на задолжителниот фонд”).
- Надоместок во случај на пренос на средствата во друг задолжителен пензиски фонд, под услов членот кој преминува да бил член во постојниот Фонд пократко од 24 месеци пред да премине во друг пензиски фонд.
- надоместоци во максимална висина од 4,0 % од уплатените придонеси во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје, пред придонесите да бидат претворени во сметководствени единици.
- месечен надоместок во износ од 0,15% од вредноста на вкупно управуваните нето средства на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд, Скопје (во понатамошниот текст “Надоместоци за управување со средства на доброволниот фонд”).

- Надоместок во случај на пренос на средствата во друг доброволен пензиски фонд, под услов членот кој преминува да бил член во постојниот Фонд пократко од 12 месеци пред да премине во друг пензиски фонд.

2.6 Трошоци за управување со фондовите

Трошоци за МАПАС

Друштвото е обврзано да исплаќа одредена сума на Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (“МАПАС”) во износ од 0,8% од вкупно уплатените придонеси од претходниот месец во КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд, Скопје (во понатамошниот текст “Задолжителниот фонд”) и во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд (во понатамошниот текст “Доброволниот фонд”) кои се управувани од страна на Друштвото.

Трошоци за банка чувар на имот

Друштвото е должно да избере единствен чувар на имот, на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата на фондовите со кои управува. Доколку фондовите имаат средства надвор од територијата на Република Македонија, чуварот на имот избира суб-чувар на имот за чување на тие средства, кој е банка или специјализирана депозитарна институција која има дозвола издадена од надлежен орган во земја надвор Република Македонија и овластена за таква дејност во согласност со законите на државата каде ќе се врши чување на средствата на фондовите. Чувар на имот на средствата на фондовите со кои управува Друштвото од 10 октомври 2009 е Тутунска Банка АД Скопје, а претходно Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст “НБРМ”). Надоместокот кој се плаќа на Тутунска Банка АД Скопје од 10 октомври 2009 изнесува 0,074% годишно од вкупните средства на Задолжителниот фонд и 0,25% годишно од вкупните средства на Доброволниот фонд.

Трошоци за ПИОМ

Друштвото признава трошоци за надоместоци што ги наплатува Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија (во понатамошниот текст “ПИОМ”) како процент од вкупно уплатените придонеси на секој член на Задолжителниот фонд со кој управува Друштвото за претходниот месец. Овие надоместоци наплатени од ПИОМ и одобрени од Владата на Република Македонија во 2010 година се во износ од 0,2% од уплатените придонеси.

Трошоци за агенти

Друштвото признава трошоци за склучени договори со нови членови на фондовите. Во трошоците за агенти се вклучени и трошоци кои се однесуваат на полагање посебни испити и лиценцирање на агентите - лица ангажирани по договор на дело со цел придобивање на нови членови во фондовите.

Трошоци за маркетинг

Друштвото признава трошоци за маркетинг услуги во периодот кога истите настануваат. Маркетинг услугите на Друштвото вклучуваат креирање и емитување на

реклами на телевизија, радио, печатени медиуми и интернет, различни видови на промоции, дизајнирање и дистрибуција на маркетинг материјали.

Трошоци за известување на членовите на фондовите

Друштвото е обврзано да ги известува членовите на фондовите со кои управува, за износот на уплатените придонеси во фондовите.

2.7 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира финансиските средства во следниве категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и кредити и побарувања. Раководството на Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при нивното почетно признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се јавуваат кога Друштвото одобрува пари или услуги директно на коминтенти без намера за размена на побарувањето.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не - деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Друштвото продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба.

Почетно признавање на финансиските средства

Финансиските средства се признаваат на датумот на порамнување - датум кога Друштвото се обврзува да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во билансот на успех.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренела значително сите ризици и користи од сопственост. Финансиските обврски престануваат да се признаваат кога истите се намирани или откажани.

Последователно евидентирање на финансиските средства

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Финансиските средства расположливи за продажба се последователно признаени по нивната објективна вредност. Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во билансот на успех во периодот кога се појавуваат. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со овие средства, се евидентира како приход од камата.

Објективните вредности на котираните вложувања на активни берзи се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотиран хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

2.8 Оштетување на финансиските средства

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на билансирање, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во билансот на успех. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се намалува преку билансот на успех.

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на билансирање, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во билансот на успех. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како

расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се намалува преку билансот на успех.

2.9 Нематеријални средства

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи контролирани од страна на Друштвото кои најверојатно ќе создадат економски користи кои ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи праволиниска метода, со примена на амортизациона стапка од 20% годишно.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи праволиниска метода, со примена на амортизациона стапка од 20% годишно.

2.10 Материјални средства

Материјалните средства се евидентирани по нивната набавна (проценета набавна) вредност, намалени за акумулираната амортизација.

Амортизацијата се пресметува пропорционално, со цел алокација на набавната (проценетата набавна) вредност на материјалните средства во текот на нивниот век на употреба. Подолу се дадени годишните стапки на амортизација применети врз значајните ставки на материјалните средства:

Градежни објекти	2.5%
Компјутери	25%
Моторни возила	25%
Мебел и канцелариска опрема	10% - 25%

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентируваниот износ на средствата не може да се надомести. Кога евидентируваниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Истите се вклучуваат во билансот на успех во периодот кога настануваат.

2.11 Обврски кон агенти

Друштвото ги признава обврските кон агентите - лица ангажирани по договор на дело кога договорите со потенцијалните членови на фондовите се потпишани.

2.12 Парични средства и еквиваленти

За потребите на Извештајот за паричните текови, паричните средства и еквиваленти се состојат од депозити по видување во банки и пари во благајна во денари и странска валута и депозити со доспеаност од три и помалку месеци од датумот на набавка, вклучувајќи готовина и салда кај централната банка.

2.13 Резервирање

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.14 Надомести за вработените

Друштвото плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени, согласно домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во државниот Пензиски Фонд, задолжителните приватни пензиски фондови, како и во доброволен приватен пензиски фонд. На датумот на билансирање, не постои дополнителна обврска во врска со овие пензиски планови. Освен тоа, сите работодавци во Република Македонија имаат обврска да исплаќаат на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден со законски прописи. Друштвото нема било каква обврска да обезбеди дополнителни надомести за своите сегашни и поранешни вработени на датумот на билансирање.

2.15 Тековен и одложен данок од добивка

Во текот на 2009 година, Законот за данок на добивка претрпе измени. Согласно последните измени основица на оданочување се даночно непризнаените расходи со даночна стапка од 10%.

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2009 година, Друштвото се ослободува од плаќањето на данок на нераспределена добивка остварена за тековната година. Износот кој што ќе

се распределува во вид на дивиденди и други распределби од добивката било да е во паричен или непаричен облик ќе се оданочува во моментот на нивната исплата.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 30 јуни 2010 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.16 Обврски по кредити

Обврските по кредити иницијално се признаваат според објективната вредност на примените приливи, намалени за направените трошоци на трансакцијата. Обврските по кредити се евидентирани последователно според нивната амортизирана набавна вредност.

2.17 Капитал, резерви и плаќања за дивиденди

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Резерви

Законските резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулирани добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на Раководството на Друштвото.

(г) Нераспределени добивки

Нераспределените добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

(д) Дивиденди на обични акции

Дивидендите на обичните акции се признаваат во капиталот во периодот во кој што се одобрени од страна на акционерите на Друштвото.

Дивидендите за годината што се објавени по датумот на билансирање се објавени во Белешката за последователни настани.

2.18 Преземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните

настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на билансирање и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.19 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзан субјект во однос на одредено правно лице или физичко лице е :

а) поединечен акционер или група акционери кои поседуваат најмалку 20% од акциите со право на глас или иако поседуваат помал процент, можат да влијаат посредно или непосредно врз одлучувањето во тоа правно лице ;

б) било кое друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непосредно, поседува најмалку 20% од акциите со право на глас или иако поседува помал процент, може да влијае посредно или непосредно врз одлучувањето на тоа правно лице ;

в) било кое друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, поседува повеќе од 30% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот акционер поседува, посредно или непосредно, повеќе од 30% од акциите со право на глас во првото правно лице ;

г) физичко лице или лица кои имаат непосредна или посредна контрола, или се контролирани од или се под заедничка контрола на правното лице ;

д) член на управен одбор, надзорен одбор или член на друг орган на управување или надзор на правното лице и

ѓ) во врска со лицата наведени погоре, било кој член на потесното семејство или сродник заклучно со втор степен на крвно сродство.

2.20 Последователни настани

Оние последователни настани кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на билансирањето (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние последователни настани кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3 Управување со ризици од финансирање

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер. Активностите на управување со ризиците од финансирање вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Друштвото се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Друштвото.

Политиките на Друштвото за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Друштвото редовно врши

испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

Управувањето со ризици го врши Раководството на Друштвото во согласност со политиките одобрени од страна на Надзорниот Одбор. Раководството ги идентификува и проценува ризиците од финансирање во тесна соработка со деловните единици на Друштвото.

Концентрација на ризици кај финансиски средства по географски сектори

Следната табела дава преглед на изложеноста на Друштвото според евидентираните износи, категоризирани по географски региони со состојба на 30 јуни 2010 година (во апсолутни износи).

	Република Македонија	Земји- членки на ЕУ	Други европски земји	Други земји	Вкупно
Парични средства и парични еквиваленти	14.469.191				14.469.191
Пласмани во банки	109.330.736				109.330.736
ХВ за тргување	2.316.616				2.316.616
ХВ расположиви за продажба	0				0
ХВ кои се чуваат до доспевање	48.701.331				48.701.331
Останати побарувања	3.314.931				3.314.931
Вкупно на 30 јуни 2010	178.132.805	0	0	0	178.132.805
Вкупно на 30 јуни 2009	115.271.649				115.271.649

3.1 Пазарни ризици

Друштвото е изложено на пазарни ризици. Пазарните ризици произлегуваат од отворената позиција на Друштвото на ефектот од флукуацијата на пазарните каматни стапки, како и од ефектот од флукуацијата на курсевите на странските валути. Раководството на Друштвото утврдува прифатливи лимити на ризик, кои се базираат на нивно секојдневно следење.

Каматен ризик

Друштвото е изложено на ефектите од флукуацијата на нивоата на пазарните каматни стапки врз нејзината финансиска состојба и парични текови.

Табелата подолу ја сумаризира изложеноста на Друштвото на каматните ризици. Позицијата на Друштвото во однос на чувствителноста на промени во каматните стапки заснована на моментот на повторно утврдување на каматната стапка на 30 јуни 2010 година е прикажана во табелата подолу. Таа ги вклучува финансиските инструменти на Друштвото по нивната сегашна вредност, категоризирани според пораниот период помеѓу датумот на преоценка или датумот на достасување (во апсолутни износи).

	Помалку од еден месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 5 години	Над 5 години	Без камата	Фиксна	Вкупно
30 јуни 2010								
Средства								
Парични средства и парични еквиваленти						66.151	14.403.040	14.469.191
Пласмани во банки		17.089.518	11.054.246	3.006.536			78.180.436	109.330.736
ХВ за тргување	2.316.616							2.316.616
ХВ кои се чуваат до			7.384.270	14.667.434	26.649.626			48.701.331

доспевање								
Останати побарувања						3.314.931		3.314.931
Вкупни средства	2.316.616	17.089.518	18.438.516	17.673.970	26.649.626	3.381.082	92.583.476	178.132.805
Обврски								
Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти						18.951.563		18.951.563
Останати обврски						16.492.346		16.492.346
Вкупни обврски	0	0	0	0	0	35.443.909	0	35.443.909
Нето каматен ризик Јуни 2010	2.316.616	17.089.518	18.438.516	17.673.970	26.649.626	-32.062.827	92.583.476	142.688.896
30 Јуни 2009								
Вкупни средства	4.644.295		22.749.544			2.230.897	85.646.912	115.271.649
Вкупни обврски						29.861.104		29.861.104
Нето каматен ризик Јуни 2009	4.644.295		22.749.544			-27.630.207	85.646.912	85.410.545

Табелата подолу го прикажува ефектот на промена на каматната стапка за 1% поен на депозитите со варијабилна каматна стапка. Намалување на каматните стапки за 1% поен ќе ги намали приходите од камати за третиот квартал за 78 илјади денари или 16% во однос на очекуваниот приход. Зголемување на каматните стапки за 1% поен ќе ги зголеми приходите од камати за третиот квартал за 78 илјади денари или 16% во однос на очекуваниот приход.

Инвестирано во банки	Вредност на депозит во денари	Варијабилни каматни стапки по договор	Очекуван приход за 3-т квартал	Симулација на приход со намалена камат. стапка за 1% за 3-т квартал	Симулација на приход со зголемена камат. стапка за 1% за 3-т квартал
ТТК Банка	3.006.536	7,50%	56.836	49.258	64.414
Уни Банка	11.000.000	6,00%	166.356	138.630	194.082
Стопанска банка Скопје	17.000.000	6,20%	265.666	222.816	308.515
Тотал	31.006.536		488.858	410.704	567.011

Табелата подолу ја прикажува ефективната каматна стапка за монетарните финансиски инструменти во текот на јуни 2010 и јуни 2009 година (во %):

	30 јуни 2009			30 јуни 2010		
	Еур	Усд	МКД	Еур	Усд	МКД
Средства						
Пари и други готовински средства	-	-	-	-	-	-
Дадени кредити, депозити и кауции	5,57%	-	-	6,30%	-	6,73%
Хартии од вредност за тргување	3,17%	-	-	8,23%	-	-
Хартии од вредност чувани до доспевање	7,13%	-	9,20%	7,19%	-	-
Обврски						
Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите од движењата на нивото на девизни курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Следните табели ја сумираат нето девизната позиција на монетарните средства и обврски на Друштвото на 30 јуни 2010 и 2009 година (во апсолутни износи).

30.06.2010	во ЕУР	во УСД	Други валути	во МКД	Вкупно
Средства					
Парични средства и парични еквиваленти				14.469.191	14.469.191

Пласмани во банки	29.106.835			80.223.901	109.330.736
ХВ за тргување	2.316.616				2.316.616
ХВ расположиви за продажба					
ХВ кои се чуваат до доспевање	48.701.331				48.701.331
Останати побарувања				3.314.931	3.314.931
Вкупни средства	80.124.782			98.008.023	178.132.805
Обврски					
Нетековни обврски	18.951.563				18.951.563
Останати тековни обврски	6.190.778			10.301.568	16.492.346
Вкупни обврски	25.142.341	0	0	10.301.568	35.443.909
Нето девизна позиција – Јуни 2010	54.982.441	0	0	87.706.455	142.688.896
30 Јуни 2009					
Вкупно средства	107.770.669	54.989	0	7.445.991	115.271.649
Вкупно обврски	24.467.543	0	0	5.393.561	29.861.104
Нето девизна позиција – Јуни 2009	83.303.126	54.989	0	2.052.430	85.410.545

3.2 Ризик од ликвидност

Друштвото е изложено на дневни повлекувања на средства од своите расположливи готовински ресурси на тековните сметки, доспеаните депозити, по основ на одобрени кредити, како и останати повлекувања.

Следните табели ги анализираат средствата и обврските на Друштвото, групирани според нивната доспеаност врз основа на преостанатиот период од датумот на балансирање до договорниот датум на доспевање (во апсолутни износи).

30.06.2010	Помалку од 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Парични средства и парични еквиваленти	14.469.191					14.469.191
Пласмани во банки		70.123.895	26.143.661	13.063.181		109.330.737
ХВ за тргување	2.316.616					2.316.616
ХВ кои се чуваат до доспевање			7.384.270	14.667.434	26.649.626	48.701.331
Останати побарувања	3.314.931					3.314.931
Вкупни средства	20.100.738	70.123.895	33.527.931	27.730.615	26.649.626	178.132.805
Обврски						
Нетековни обврски				18.951.563		18.951.563
Обврски кон добавувачи	16.492.346					16.492.346
Вкупни обврски	16.492.346			18.951.563		35.443.909
Нето ликвидна разлика-јуни2010	3.608.392	70.123.85	33.527.931	8.779.052	26.649.626	142.688.896
30 јуни 2009						
Вкупно средства	6.875.192	10.000.000	43.952.748	43.379.754	11.063.954	115.271.649
Вкупно обврски	6.079.068			23.782.036		29.861.104
Нето ликвидна разлика-јуни 2009	796.124	10.000.000	43.952.748	19.597.718	11.063.954	85.410.545

3.3 Проценка на објективната вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.3.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Друштвото ги прифати измените на МСФИ 7 - Подобрени обелоденувања за финансиските инструменти кои стапуваат на сила од 1 јануари 2009. Овие измени бараат од Друштвото да презентира одредени информации за финансиските инструменти евидентирани според објективната вредност во извештајот за финансиската состојба. Во првата година од примената нема потреба да се презентираат споредбени информации за објавувањата кои се потребни според амандманот.

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Билансот на состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Хартии од вредност чувани за тргување	2.316.616	-	-	2.316.616

Хартиите од вредност чувани за тргување се состојат од обврзници за денационализација и обврзници за старо девизно штедење и истите се котираны на Македонската Берза. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на билансирање.

3.3.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	30 Јуни 2009		30 јуни 2010	
	Сметководствена	Објективна	Сметководствена	Објективна
Средства				
Парични средства и парични еквиваленти	1.611.546	1.611.546	14.469.191	14.469.191
Пласмани во банки	66.781.914	66.781.914	109.330.737	109.330.737
ХВ за тргување	3.032.749	3.032.749	2.316.616	2.316.616
ХВ кои се чуваат до доспевање	41.614.542	42.064.340	48.701.331	49.342.960

Останати побарувања	2.230.897	2.230.897	3.314.931	3.314.931
Вкупни средства	115.271.649	115.721.446	178.132.805	178.774.435
Обврски				
Нетековни обврски	23.782.036	23.782.036	18.951.563	18.951.563
Останати тековни обврски	6.079.068	6.079.068	16.492.346	16.492.346
Вкупни обврски	29.861.104	29.861.104	35.443.909	35.443.909
Нето разлика	85.410.545	85.860.342	142.688.896	143.330.526

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност.

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Објективната вредност на финансиски средства со кои не се тргува на активни пазари, се одредува според претпоставки базирани на пазарните услови кои постојат на датумот на билансирање.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Депозити и обврски по кредити

Проценетата објективна вредност на депозитите по видување, вклучувајќи ги и некаматонските депозити претставува износ кој треба да се исплати по видување. Објективната вредност на орочените депозити со варијабилни каматни стапки е нивната сметководствена вредност на денот на изготвувањето на билансот на состојба.

Сметководствената вредност на обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност.

3.4 Управување со капиталот

При управување на својот капитал, Друштвото се придржува кон следните цели:

- Придржување кон условите во врска со капиталот поставени од страна на регулаторот,
- Заштита на способноста на Друштвото да продолжи со своето деловно работење во континуитет, и
- Одржување на цврста капитална база за поддршка на развојот на своите деловни активности.

Друштвото е должно да ја следи структурата на својот капитал. Структурата вклучува обврски по кредити, пари и парични еквиваленти и капитал, кој се состои од уплатен капитал и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Друштвото ја анализира структурата на капиталот на годишно ниво. Показателот на задолженост е прикажан како што следува :

	30 јуни 2009	30 јуни 2010
Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти	23.782.036	18.951.563
Пари и парични еквиваленти	1.611.546	14.469.191
Нето обврски	22.170.490	4.482.372
Капитал	119.488.944	176.226.572
Показател на задолженост	0,19	0,02

Усогласеност со законската регулатива

Согласно со тековната законска регулатива, односно со член 13 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Друштвото е должно во секое време да го одржува износот на капиталот на ниво не пониско од 50% од износот на уплатениот капитал. Оваа усогласеност со Законот Друштвото ја проверува на годишно ниво.

	30 јуни 2009	30 јуни 2010
Капитал	119.488.944	176.226.572
Уплатен капитал	92.108.863	110.459.023
	130%	159%

1 Приходи и расходи од управување со фондовите

Приходи и расходи од управување со Задолжителниот фонд

р.б .	клас а	ПОЗИЦИЈА	Претходна година		Тековна година
			јан 2009	јуни	
1	2	3	4	5	
1	75	Приходи од управување со фондот (2+3+4)	61.444.620		60.015.452
2	7570	1.Приходи од надоместок од придонеси	51.996.299		44.430.113
3	7573	2.Приходи од надоместок за премин			
4	7572	3.Приходи од надоместок за управување	9.448.321		15.589.365
5	7577	Други приходи од управување со фондот			-4.026
6	70	Расходи од управување со фондот (6+7+8+9+10+11+12)	18.995.172		14.085.428
7	4070	1. Расходи за МАПАС (% од уплатени придонеси)	7.637.631		6.468.835
8	4071	2. Расходи за чуварот на имот	3.061.657		1.917.345
9	4072	3. Расходи за Фондот на ПИОМ(%од уплатени придонеси)	3.827.072		1.618.037
10	4073	4. Трошоци за трансакции		353.069	615.906
11	4074	5. Трошоци за маркетинг		392.625	984.916
12	4075	6. Трошоци за агенти		3.390.840	2.159.678
13	4076	7. Останати трошоци за управување со фондот		332.278	320.711
14		Добивка или загуба од управувањето со фондот (1-5)	42.449.448		45.930.024

Приходи и расходи од управување со Доброволниот фонд

р.б	класа	ПОЗИЦИЈА	Претходна година		Тековна година јан јуни 2010
			јан 2009	јуни	
1	2	3	4		5
1	75	Приходи од управување со фондот (2+3+4)			168.529
2	7580	1.Приходи од надоместок од придонеси			155.025
3	7581	3.Приходи од надоместок за управување			13.504
4	70	Расходи од управување со фондот (6+7+8+9+10+11+12)			918.955
5	4070	1. Расходи за МАПАС (% од уплатени придонеси)			32.320
6	4071	2. Расходи за чуварот на имот (%од уплатени придонеси)			1.949
7	4072	3. Расходи за Фондот на ПИОМ(%од уплатени придонеси			0
8	4073	4. Трошоци за трансакции			0
9	4074	5. Трошоци за маркетинг			131.965
10	4075	6. Трошоци за агенти			620.309
11	4076	7. Останати трошоци за управување со фондот			132.412
12		Добивка или загуба од управувањето со фондот (1-5)			-750.426

2 Останати приходи на Друштвото

	Јуни 2009	Јуни 2010
Нереализирани добивки/(загуби) од хартии од вредност чувани за тргување, нето	-12.980	1.524
Реализирани добивки/(загуби) од хартии од вредност чувани за тргување, нето	2.171	0
Останати приходи	30.043	18.029
	19.234	19.553

3 Материјални трошоци

	Јуни 2009	Јуни 2010
Пошта и телекомуникации, такси и др.	1.788.791	2.121.723
Услуги за одржување	1.097.482	1.286.086
Материјали и енергија	754.192	841.430
Наемнина	121.346	126.398
Останати трошоци	50.278	37.570
Вкупни материјални трошоци	3.812.089	4.413.207

4 Нематеријални трошоци од работењето

	Јуни 2009	Јуни 2010
Трошоци кон Прва Груп плц., Словенија за консултантски услуги	6.303.945	5.446.977
Интелектуални и професионални услуги	1.299.803	600.422
Надомести за членови на НО	377.830	405.860
Дневници и патни трошоци за службени патувања	627.144	1.822.433
Репрезентација	208.768	478.092
Даноци и членарина	59.946	80.537
Банкарски надоместоци	59.636	56.292
Премии за осигурување	33.951	36.625

Останати нематеријални трошоци	154.042	114.951
Вкупни нематеријални трошоци	9.125.065	9.042.189

Трошоците кон Прва Гроуп плц., Словенија се однесуваат на услуги доставени во врска управување со средства, услуги за деловно работење, услуги за внатрешна ревизија, ИТ услуги. Услугите се доставуваат и фактурираат на месечно ниво.

5 Плати и надоместоци

	Јуни 2009	Јуни 2010
Бруто плати	11.786.543	14.699.938
Регрес за годишен одмор	213.333	312.041
Уплата на дополнителен пензиски придонес	0	559.413
Вкупен трошок за плати и надоместоци	11.999.876	15.571.392

6 Приходи врз основа на камати, курсни разлики и слични приходи од работењето со неповрзаните субјекти

	Јуни 2009	Јуни 2010
Каматаи на депозити	1.514.797	3.633.280
Камати на хартии од вредност	1.121.083	1.829.083
Приходи од позитивни курсни разлики	19.967	143.757
Нереализирани добивки загуби	-12.980	1.523
Вкупно приходи од каматаи позитивни курсни разлики	2.642.867	5.607.643

7 Данок на добивка

	Јуни 2009	Јуни 2010
Аконтации во годината	55.195	58.780
Вкупно месечни аконтации	55.195	58.780

8 Нематеријални средства

	Софтвер	Лиценци	Нематеријални средства во подготовка	Вкупно
Набавна (проц.набавна) вредност				
01 јануари 2010	8.611.638	900.000	1.320.019-	10.831.657
Набавки во текот на годината			792.473	792.473
30 јуни 2010	8.611.638	900.000	2.112.492	11.624.130
Акумулирана амортизација				
На 01 јануари 2010	6.475.647		-	6.475.647
Амортизација за годината	844.644		-	844.644
На 30 јуни 2010	7.320.291		-	7.320.291
Нето евидентирана вр. на 30 јуни 2010	1.291.347	900.000	2.112.492	4.303.839

9 Материјални средства

	Објекти	Мебел, возила и друга опрема	Вкупно
Набавна (проц.набавна) вредност			
01 јануари 2010	30.253.269	10.227.213	40.480.482
Набавки во текот на годината	-	58.119	58.119
30 јуни 2010	30.253.269	10.285.332	40.538.601
Акумулирана амортизација			
01 јануари 2010	3.149.422	7.040.705	10.190.127
Амортизација за годината	378.168	784.121	1.162.289
На 30 јуни 2010	3.527.590	7.824.826	11.352.416
Нето евидентирана вредност			
Нето евидентирана вр. на 30 јуни 2010	26.725.679	2.460.506	29.186.185

Со состојба на 30 јуни 2010 на објектите во сопственост на Друштвото во износ од Денари 29.760 илјади е воспоставено заложно право - хипотека во корист на Комерцијална Банка АД Скопје .

10 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на билансирањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	По обј.вред преку доб. и загуби	Кредити и побарувања	До доспевање	Вкупно
30 јуни 2010				
Средства според Билансот на состојба				
Пари и други готовински средства	-	14.469.191	-	14.469.191
Дадени кредити, депозити и кауции	-	109.330.736	-	109.330.736
Хартии од вредност за тргување	2.316.616	-	-	2.316.616
Хартии од вредност чувани до доспевање	-	-	48.701.331	48.701.331
Останати краткорочни побарувања	-	3.314.931	-	3.314.931
Вкупни средства на 30 јуни 2010	2.316.616	127.114.858	48.701.331	178.132.805
			Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Билансот на состојба				
Долгорочни бврски спрема поврзани субјекти			18.951.563	18.951.563
Останати обврски			16.492.346	16.492.346
Вкупно обврски на 30 јуни 2010			35.443.909	35.443.909
30 јуни 2009				
Средства според Билансот на состојба				
Вкупни средства на 30 јуни 2009	3.033.519	70.624.357	41.613.773	115.271.649

			Останати финансиски обврски	Вкупно
Вкупно обврски на 30 јуни 2009			29.861.104	29.861.104

11 Хартии од вредност чувани до доспевање

	Јуни 2009	Јуни 2010
Државни обврзници	41.613.773	48.701.331
	41.613.773	48.701.331

Државните обврзници во износ од Денари 48.701 илјади (2009: Денари 41.614 илјади) се однесуваат на обврзници за денационализација кои се издадени од Министерството за финансии на Република Македонија. Овие обврзници доспеваат во еднакви месечни рати во јуни секоја година до 1 јули 2019 година и се со годишна каматна стапка од 7,19%.

12 Дадени кредити, депозити и кауции

Инвестирано во банки	Вредност по договор	Неиспл. камата	Период на орочување	Каматна стапка	Тип на кам.стапка
Комерцијална банка	4.008.715		09/01/2009-21/04/2011	6,50%	фиксна
Алфа банка	5.010.894		14/01/2009-03/06/2011	5,00%	фиксна
Комерцијална банка	4.010.661		03/12/2008-03/12/2011	6,50%	фиксна
ИК Банка	3.006.536	16.276	14/01/2009-14/01/2012	6,50%	фиксна
ИК Банка	3.006.898	16.273	21/01/2009-21/01/2012	6,50%	фиксна
ТТК Банка	3.006.536		19/03/2009-19/03/2012	7,50%	варијаб
Вкупни долгорочни депозити- јуни 2010	22.050.240	32.549			
Прокредит банка	7.024.046		19/01/2009-19/11/2010	6,30%	фиксна
Еуростандард банка	10.100.000		23/02/2010-23/02/2011	8,50%	фиксна
УНИ банка	11.000.000	54.240	31/05/2010-15/09/2010	6,00%	варијаб
Алфа банка	15.000.000	80.137	31/05/2010-15/09/2010	6,50%	фиксна
Стопанска банка Битола	16.900.000		31/05/2010-15/09/2010	7,00%	фиксна
Стопанска банка Скопје	17.000.000	89.518	31/05/2010-15/09/2010	6,20%	варијаб
Шпаркасе банка	10.000.000		31/05/2010-15/09/2010	6,50%	фиксна
Вкупни краткорочни депоз.-30 јуни 2010	87.024.046	223.901			

13 Хартии од вредност чувани за тргување

	Јуни 2009	Јуни 2010
Обврзници за денационализација	1.971.547	1.658.380
Обврзници од старо девизно штедење	1.061.972	658.235
	3.033.519	2.316.615

Обврзниците за денационализација во износ од Денари 1.658 мил.денари(2009: Денари 1.971 илјади) година во целост се однесуваат на обврзници за денационализација издадени од Министерството за финансии на Република Македонија. Овие обврзници се со каматна стапка од 2% годишно и достасуваат во годишни рати до 2016 година.

Државните обврзници за старо девизно штедење во износ од Денари 658 илјади на 30 јуни 2010 година (јуни 2009: Денари 1.061 илјади) во целост се однесуваат на обврзници издадени од Министерството за финансии на Република Македонија. Овие обврзници се со каматна стапка од 2% и достасуваат во полугодишни рати до 2011 година.

14 Останати побарувања

	Јуни 2009	Јуни 2010
Побарувања за повеќе платен данок од добивка		66.322
Побарувања за авансна уплата на Верна картичка	16.070	52.291
Побарувања од вработените за даден аванс за службен пат		46.272
Побарувања за надомест за уплат. придонеси	192.998	
Останати побарувања	146.323	146.323
	355.391	311.208

15 Однапред платени трошоци и недоспеани приходи

	Јуни 2009	Јуни 2010
Однапред платени премии и други услуги	101.830	16.945
Пресметани, а ненаплатени приходи од провизија за управување	1.773.672	2.757.208
Трошоци што се разграничуваат на повеќе периоди (Блоомберг)	0	228.869
	1.875.502	3.003.022

16 Акционерски капитал

КБ Прво пензиско друштво АД, Скопје е основано од Прва Гроуп плц. Љубљана, Словенија и Комерцијална Банка АД, Скопје, Македонија.

Со состојба на 30 јуни 2010 година, акционерскиот капитал на Друштвото изнесува Денари 110.459 илјади односно Евра 1.800.000 (јуни 2009: Денари 92.109 илјади) или Евра 1.500.000 кои се целосно уплатени.

Акционер	Број на акции	Вредност акција во ЕУР по	Вредност во ЕУР	Учество во %
Прва Гроуп плц., Љубљана	918	1.000	918.000	51%
Комерцијална Банка АД, Скопје	882	1.000	882.000	49%
Вкупно	1.800		1.800.000	100%

17 Заработка по акција

Основната заработувачка по акција е пресметана така што нето добивката за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

	Декември 2009	Јуни 2010
Заработувачка која припаѓа на акционерите	41.482.824	19.946.969
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето добивка која припаѓа на имателите на обични акции	41.482.824	19.946.969
Пондериран просечен број на обични акции	1.543	1.800
Основна заработувачка по акција (денари по акција)	26.884	11.082

18 Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти

	2009		Јуни 2010	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Долгорочни бврски спрема поврзани субјекти		23.782.036	4.737.891	18.951.563
<i>Тековна достасаност</i>				
		23.782.036	4.737.891	18.951.563

Обврските во износ од Денари 23.689 илјади се однесуваат на бескаматни обврски кон Комерцијална Банка АД Скопје за набавка на деловните простории на Друштвото со 10 години период на отплата во кои е вклучен грејс период од 5 години . Првата рата доспева во јули 2010 година.

19 Потенцијални обврски

Судски спорови

Со состојба на 30 јуни 2010 година не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Друштвото кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди. Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на билансирање кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

20 Трансакции со поврзани субјекти

Салдата и обемот на трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините што завршија на 30 јуни 2010 и 30 јуни 2009 се како што следи:

	Јуни 2009	Јуни 2010
Побарувања	0	0
Обврски	658.144	891.052
Приходи	277.249	262.812
Расходи	6.425.746	6.129.098

Трошоците со поврзаните субјекти за шест месеци во 2010 година се прикажани во табелата подолу поединечно по трансакција:

**СКУПИНА ПРВА Заваровалнишки холдинг д.д
Љубљана-Словенија**

Основ за трансакција	Број на фактура	Датум на фактура	Износ на трансакција ЕУР	Износ на трансакција со ДДВ	Банка на трансакција	Број на договор и анекс
Услуги за управување со средства, услуги за деловно работење, услуги за внатречна ревизија, ИТ услуги,	10-360-000002	01.02.2010	12.500,00 ЕУР	908.585 ден	Комерцијална банка	договор 03-10814
Услуги за управување со средства, услуги за деловно работење, услуги за внатречна ревизија, ИТ услуги,	10-360-000009	01.03.2010	12.500,00 ЕУР	907.902 ден	Комерцијална банка	договор 03-056 анекс бр.1 (03-4953)
Услуги за управување со средства, услуги за деловно работење, услуги за внатречна ревизија, ИТ услуги,	10-360-000013	01.04.2010	12.500,00 ЕУР	908.112 ден	Комерцијална банка	договор 03-056 анекс бр.1 (03-4953)
Услуги за управување со средства, услуги за деловно работење, услуги за внатречна ревизија, ИТ услуги,	10-360-000017	03.05.2010	12.500,00 ЕУР	908.744 ден	Комерцијална банка	договор 03
Услуги за управување со средства, услуги за деловно работење, услуги за внатречна ревизија, ИТ услуги,	10-360-000022	01.06.2010	12.500,00 ЕУР	907.854 ден	Комерцијална банка	договор 03
Услуги за управување со средства, услуги за деловно работење, услуги за внатречна ревизија, ИТ услуги,	книжено по договор	30.06.2010	12.500,00 ЕУР	908.506 ден.		договор 03

Комерцијална банка АД Скопје

Основ за трансакција	Број на фактура	Датум на фактура	Износ на трансакција ден.	Банка на трансакција	Број на договор и анекс
Трошоци по договор (работи поврзани со маркетинг и склучување на договори, користење на дистрибутивна мрежа, користење на деловниот простор и њеб страна на КБ)	01-2010-5166	29.01.2010	108.620	Комерцијална банка	03-13553
Трошоци по договор (работи поврзани со маркетинг и склучување на договори,	02-2010-8864	28.02.2010	108.866	Комерцијална банка	03-13553

користење на дистрибутивна мрежа, корисетење на деловниот простор и њеб страна на КБ)					
Трошоци по договор (работи поврзани со маркетинг и склучување на договори, користење на дистрибутивна мрежа, корисетење на деловниот простор и њеб страна на КБ)	02-2010-14230	31.03.2010	108.891	Комерцијална банка	03-13553
Трошоци по договор (работи поврзани со маркетинг и склучување на договори, користење на дистрибутивна мрежа, корисетење на деловниот простор и њеб страна на КБ)	04-2010-20328	30.04.2010	108.966	Комерцијална банка	03-13553
Трошоци по договор (работи поврзани со маркетинг и склучување на договори, користење на дистрибутивна мрежа, корисетење на деловниот простор и њеб страна на КБ)	05-2010-22727	31.05.2010	108.860	Комерцијална банка	03-13553
Трошоци по договор (работи поврзани со маркетинг и склучување на договори, користење на дистрибутивна мрежа, корисетење на деловниот простор и њеб страна на КБ)	06-2010-27384	30.06.2010	108.938		03-13553
Трошоци за склучени договори	01-901-2010-5167	29.01.2010	6.120	Комерцијална банка	03-7434
Трошоци за склучени договори	01-901-2010-8865	15.03.2010	4.140	Комерцијална банка	03-7434
Трошоци за склучени договори	03-901-2010-14231	31.03.2010	7.200	Комерцијална банка	03-7434
Трошоци за склучени договори	04-901-20531	30.04.2010	2.880	Комерцијална банка	03-7434
Трошоци за склучени договори	05-901-2010-26038	31.05.2010	5.040	Комерцијална банка	03-7434
Трошоци за склучени договори	05-901-2010-27383	30.06.2010	3.600	Комерцијална банка	03-7434
Трошоци за склучени договори	По пресметка	30.06.2010	4.140		03-7434

21 Последователни настани

По 30 јуни 2010 година - датумот на известувањето до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи. нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи. ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

(последна страна)